

24ти Мај

TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

БУДВА

ДУБРОВНИК- ОСТРОШКИ МАНАСТИР

4 дена/ 2 ноќи / автобус



1 ден: 23.05.2019 (четврток) Штип/Скопје-Будва

Поаѓање за Будва од Штип во 21:30 часот, паркингот пред Новата Пошта, од Скопје во 23: 00 часот , паркингот кај хотел Вип . Патот води преку Косово и Албанија. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден: 24.05.2019 (петок) Св. Стефан-Будва

Пристигнување во Будва во предпладневните часови, (пауза за фотографирање и уживање во прекрасната панорама на Св. Стефан-едно од најмонденските остров-летувалишта на Јадранското море). Сместување во хотел. Попладнето слободно време за плажа или прошетка по кејот на познатата Словенска плажа, со посета на стариот град, цитаделата, бројните кафулиња и ресторани. **Ноќевање.**

3 ден: 25.05.2019 (сабота) Будва-Дубровник-Будва

Појадок. По појадокот заминување на целодневен факултативен излет до Дубровник преку Тиват со траект. Прошетка низ стариот дел на градот Дубровник: Страдун, Кнежев двор, Дубровачките градски ѕидини, статуата на Св.Влах-заштитникот на градот, Катедралата Вознесение на Дева Марија. Попладне враќање во Будва. **Ноќевање.**

4 ден: 26.05.2019(недела) Будва-Св. Василиј Острошки – Скопје/Штип

Појадок. По појадокот заминување на излет до манастирот Острог-сместен во височините на планината Острошка греда во близина на Даниловград (основан од Митрополит Василије-светец и чудотворец во 17-от век). Слободно време за негово разгледување. Попладне поаѓање за Македонија со попатни одмори. Пристигнување во доцните вечерни часови.

ЦЕНА: 4.500,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус или минибус
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3 * во Будва
- Излет до манастирот Св. Василије Острошки
- Организација и водство на патувањето со туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Целодневен излет до Дубровник - 10 евра(*минимум 35 пријавени – пријавување при резервација на аранжманот*)
- Туристичка такса за Острошки Манастир – 1 евро
- Превоз од Долниот до Горниот манастир со комбиња – 1 евро по правец
- Влезници за посети и патничко осигурување

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување 10.05.2019

За реализација на аранжманот се потребени минимум 45 патници за автобус, 25 патници за минибус !

Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk